

Назив и штембил на правното лице
Бр. на решение

До
МОЈ САН ДОО Скопје
Ул. _____ бр. __ Скопје

РЕШЕНИЕ

За извршување на плата - административна забрана,
на корисникот на кредитот

Врз основа на писмена изјава – согласност на работникот _____, со
(име и презиме)
живеалиште на _____, место _____
(адреса) (град)
и ЕМБГ _____, се става административна забрана во корист на **МОЈ САН ДОО Скопје**, за користење услуги со одложено плаќање на рати склучен помеѓу Синдикатот на УПОЗ и **МОЈ САН ДОО Скопје**.

Член 1

Се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

Задршка на износ според известување - Фактура бр. _____ на **МОЈ САН ДОО Скопје**, во натамошниот текст Продавач - налогодавач.

Уплатата ќе се врши во корист на сметката бр: 210-0711280070155 депонент на НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, со даночен бр. ЕДБ: ЕДБ:4080016557852 на име **МОЈ САН ДОО Скопје**.

Член 2

Оваа забрана ќе стапи на сила веднаш по нејзино доставување во службите за сметководствено работење при _____
(назив на работодавачот)

Член 3

Се обврзуваме да ја реализираме административната забрана на платата на работникот заради отплата на кредитот врз основа на Согласноста за административна забрана која ја има доставено работникот.

Член 4

* Се согласуваме податоците да бидат користени во сите постапки кои се поврзани со оваа купопродажба

Се обврзуваме да го известиме продавачот за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со вкупната документација на новиот работодавач.

Член 5

Во моментот на издавањето на Решението за административната забрана на плата на работникот потврдуваме дека :

- нема друга административна забрана или постапка на истата со која би надминала висина на 1/3 од платата.
- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надоместок на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност.

Член 6

Согласно Барањето и овластувањето на нашиот работник _____,
(име и презиме)

гарантираме дека ќе ја реализираме административната забрана на неговата плата заради отплата на кредит во вкупен износ од _____,00 денари, а уплатата ќе се врши на 12 месечни рати со износ од _____,00 денари на една рата, во корист на жиро сметка број: 210-0711280070155 депонент на НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, со даночен бр. ЕДБ: ЕДБ: 4080016557852 на име МОЈ САН ДОО Скопје.

Член 7

Со донесување и доставување на Решението, под полна и материјална и кривична одговорност, согласно законските прописи, се обврзуваме дека во целост ќе ги извршиме сите обврски кои произлегуваат од него.

Во _____, _____
(место) (датум)

Потписи на овластени лица:

Раководител на финансиска служба

Овластено лице